

"Пред да заминам за САД уште еднаш ќе го посетам и ќе го разгледам Скопје, кој во семејството на Европа гордо ќе нè краси како метропола", вели господинот Ламбе Мартиноски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Господинот Ламбе Мартиноски, кој во Македонија последен пат бил пред 13 години, повторно стапна на неговата родна грутка. На 16 октомври 2007 година тргна од светската метропола Њујорк, од аеродромот "Кенеди" до Будимпешта и конечно слетал во Скопје. По толку години поминати во далечната Америка, воодушевен и пресрекен прошетал низ, како што вели тој, грандиозниот центар на македонската метропола - Скопје, град со западен стил на живеење во независна и утвршена европска Македонија.

По Скопје, господинот Мартиноски со голема желба да ги види и другите македонски градови, се прошетал во градот под Шара, Тетово, па низ Гостивар, Кичево, низ атрактивната и модерна населба, која веќе личи на град - Зајас. Неизбежен град на патешествието на господинот Ламбе беше и Охрид.

"Заедно со возачот Влатко Костоски од село Долно Лакочереј, Охридско, итавме кон мојот најубав град на светот, градот на УНЕСКО, градот на словенската писменост и култура, балканскиот Ерусалим, градот на Климент и Наум, на Самуил, на Прличев, градот на сонцето,



ПРЕД ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА ВО ПУСТЕЦ

НОСЕН ОД НОСТАЛГИЈАТА "СЛЕТА" НА РОДНОТО ТЛО

градот на најубавото езеро на светот, градот на светскиот маратон на питомото и најбистро езеро, туристичкиот гигант за денешно време и за иднината, феноменалниот и неповторлив Охрид. Доколку еднаш се дојде во овој древен, волшебен град, посетителот ќе посака да остане. Така, како охридонец, кој е оддалечен од дома некаде во туѓина, за подобар животен стандард, по цели 13 години, од таму, од САД ја прелетав барата, носен од носталгијата, со единствена желба повторно да бидам член, сограѓанин на убавиот Охрид, да бидам со моите, со најблиските, другарите,

пријателите и сите кои свиле гнездо на ридот на Охридското Езеро, град кој никогаш не исчезнува, не умира, туку вечно и гордо живее и ќе живее низ вековите кои се пред нас", вели господинот Мартиноски.

По посетата на Охрид господинот Ламбе не можеше да ја скрие својата импресионираност од големите фундаментални измени на овој македонскиот древен град, но и од Струга, затоа што, за него, тие буквално добиле лик на западноевропски и светски градови, со најмодерен стил, грандиозни градби, богати трговски дукани и, пред сè, де-

мократска трговија и соживот.

"Сега уживам во прекрасниот Охрид и во Македонија, се среќавам со мојата генерација, постари и помлади пријатели, но истовремено запознавам и нови. Во една таква прилика, во Охрид се запознав со Данко и со неговата сопруга Пара (Михали - по некогашниот албански режим, а по македонски - Милески), кои по долготрајната голгота во 1991 година се преселиле во Охрид, каде сега работат и среќно живеат. Меѓутоа, од разговорот со нив сфатив дека тие никогаш нема да го забораваат своето родно место во Мала Преспа,

И КОНЕЧНО ВО МАКЕДОНИЈА



МАТИНОСКИ МУ ПОДАРИ НЕКОЛКУ КНИГИ НА ДИРЕКТОРОТ НА ГИМНАЗИЈАТА, МИХАЈЛО ПОСТОЛИЧИН, ВО ПУСТЕЦ

"Пред да се вратам во ветената земја ќе го посетам вечниот дом на нашиот Тоше во Крушево, за да ѝ се поклонам на македонската икона и вечна инспирација за секого. Чувствувам голема тага поради загубата на нашата балканска, европска и светска музичка легенда, вечна икона, која во мене и кај сите остави неизбришливи траги. Но, Тоше и натаму живее во сите нас", истакна господинот Мартиноски.

самиот брег на Преспанското Езеро, каде ни подготвија специјалитет преспански крап, кој имаше дотогаш непробан вкус. Последно село на границата со Грција е с. Церје", раскажува Мартиноски.

При оваа прошетка господинот Ламбе разговарал со многумина кои му кажале дека сега се живее многу подобро, особено од 1991 година, кога настанаа демократските промени.

Неодамна во САД, во гратчето Гарфилд, недалеку од Њујорк, со помош на спонзори, од печат излезе првата книга "Глас од далечината", чиј автор е Ламбе Мартиноски, која беше промовирана во јули минатата година во градската библиотека "Григор Прличев" од Охрид. Во Америка речиси две години господинот Ламбе учествува во помагање на единственото списание со кирилско писмо "Македонски глас".

Никола Костов, генерален секретар на Фудбалскиот сојуз на Македонија, на господинот Мартиноски му подарил два дреса од фудбалската репрезентација на Македонија. Еден дрес ќе биде поставен во просториите на Фудбалскиот клуб "Македонија" од Њу Џерси, а еден во Редакцијата "Македонски глас".

Поради овој гест, господинот Мартиноски упатува голема благодарност до господинот Костов.



ГОСПОДИНОТ МАТИНОСКИ ВО ДОМОТ НА СПАСА И ТОМЕ МАЛЕВИ ВО С. Д. ГОРИЦА, АЛБАНИЈА

поточно с. Долна Горица, Општина Пустец. Данко ме покани да ја посетам Мала Преспа, каде има девет чисто македонски села. Дамнешната желба да ја посетам Албанија ми се реализира. Па, така, со мојот пријател Данко ги посетивме македонските села Горна Горица, Глобочани, Шули, Стење, меѓу кои беше и с. Туминец, Долна Горица. На една госпоѓа ѝ ја предадов мојата книга 'Глас од далечината' за да му ја подари на директорот на основното училиште. Се фрапирив кога видов голем пакет од светскиот македонски неделник 'Македонско сонце', кое таму редовно и бесплатно се доставува благодарение на неговиот основач, донаторот Ѓорѓија Џорџ Атанасоски. Го посетивме и Пустец, кој има своја општина и градоначалник, Едмонд Темелко. Бевме покачени на свечен ручек во с. Зрново на

ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА ПО 15. ПАТ

Возобновени древно македонски чествувања во чест на Диониса оваа Божја година по 15. пат. Семакедонски средби во духот на Европа без граници. Обединување на македонската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... песни и ора, претставување книги, театарски претстави, филмски проекции... беседи... Промоција на филмот "Дарување светлина", снимен во Мала Преспа кај Македонците во Албанија. Женска вокална група од Мосомиште, Гоцеделчевско. Вокална група од Мала Преспа... дует Пиргови од Пиринско... претставување на книгата "Македонијада" од Иван Сингартиски од Мосомиште... оркестарот "Македонија" од Гоце Делчев, гости од Егејско... "Да си подадеме рака, да ги укинеме границите, да летаме слободно како птиците"- настап на култниот театар "Скрб и утеша"... филм за славењето на Ѓурѓовден кај Македонците во Гора, учесник на меѓународниот фестивал во Нирнберг... дојдете да го доживеете македонизмот како култ на славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на "Дионисовите слави".